



Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) бара од Основното јавно обвинителство (ОЈО) во Скопје да ја отфрли кривичната Агенцијата за разузнавање за новинарот Горан Момировски и Драган Милосављевиќ. Пред извесно време Момировски и Милосављевиќ поканети за давање исказ во ОЈО а повод за ова е емисијата која се емитува на ТВ Алфа со наслов „Заспиј ако можеш“ од 11ти јану

-Укажуваме дека кривичен прогон кон новинари за дела за кои се предвидуваат повеќе години затвор, посебно од страна на безбедност може дополнително да ја загрозат и така кревката слобода на изразување во нашата земја. Вакви постапки може да се толкуваат кривична јавна критика посебно земајќи во предвид дека оваа емисија е објавена во јануари 2021 година, а засегнатите се повикани на давање исказ во ОЈО кон крајот на ноември или речиси девет месеци подоцна.

Цениме дека новинарите имаат и право и обврска да се занимаваат и со теми кои се поврзани со националната безбедност, почнувајќи од целост етичките и професионалните стандарди во работењето и следејќи го јавниот интерес.

Доколку Агенцијата за разузнавање или било која друга институција има незадоволство од начинот на кој новинарите или медиумите за нивната работа ги охрабруваме да ги користат само/регулативните механизми, се вели во соопштението на ЗНМ.

Поднесување на претставки до Советот за етика или Советот за чест е најдобар начин да се утврди дали известувањето е во согласност со принципи и стандарди на новинарската професија.

Кривичните тужби кон новинари беа честа пракса во минатото и поради нив Македонија драстично падна на сите кредибилни индикатори на слободата на изразување и беше перципирана како држава во која слободата на изразување и правото на информирање е ограничено.

ОЈО ([HTTPS://KURIR.MK/TEMA/OJO/](https://kurir.mk/tema/ojo/))

ЗНМ ([HTTPS://KURIR.MK/TEMA/ZNM/](https://kurir.mk/tema/znm/))

ГОРАН МОМИРОВСКИ ([HTTPS://KURIR.MK/TEMA/GORAN-MOMIROVSKI/](https://kurir.mk/tema/goran-momirovski/))


ДРАГАН МИЛОСАВЉЕВИЌ ([HTTPS://KURIR.MK/TEMA/DRAGAN-MILOSAVLJEVIK/](https://kurir.mk/tema/dragan-milosavljevik/))

Повеќе од интернет

MonadPlug (<https://monadplug.com/>)



"Ослободете се од простатитисот и срамот во кревет, ЗА 7 ДЕНА ЖИВОТОТ ЌЕ ВИ СЕ ПРОМЕНИ!"



„Луѓе умираат поради истрошено срце и крвни садови! Запомнете го тоа еднаш засекогаш!“, тврди Александар Симјановски



Д-р Јане Алексоски: „Не можеме ако не ги одржуваме вените чисти